

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 7 февруари 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Александра Кончар од Битола УП2 09-271/21 од 30 декември 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-442 од 27 октомври 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-442 од 27 октомври 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Александра Кончар од Битола до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-271/21 од 30 декември 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-442 од 27 октомври 2021 година на КЕЦ Битола, за побарана промена од монофазен во трофазен приклучок.

Според Електродистрибуција, нема трофазна мрежа во близина на парцелата на жалителот. Техничкото решение би претставувало полагање на кабел (4x240mm²) од ТС С Буков Мост 2 до граница на имот на барателот и согласно просечните цени би изнесувало околу 30.000 евра што претставува инвестиција од поголем обем.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 27 јануари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-271/21 од 30 декември 2021 година со прилог:
 - Приговор од 10 декември 2021 година
 - GIS скица и Оптоварување на трафостаница
 - РОБСП 11-442 од 27 октомври 2021 година
 - БСП-1 образец од 28 септември 2021 година
2. Дополнителни докази од 31 декември 2021 година со прилог:
 - Имотен лист бр. 223956 за КП бр. 18632, КО Битола ½.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–271/21
7 февруари 2022 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi